

Врз основа на член 13 од Законот за Државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/08, 148/09, 41/14, 55/16 и 142/16) и Одлуката за распишување на јавен конкурс за избор на надворешни соработници-набљудувачи на процесот за екстерна проверка на постигањата на учениците број 02-149/1 од 07.03.2017 година, Државниот испитен центар, распишува

ЈАВЕН КОНКУРС

за избор на надворешни соработници – набљудувачи на процесот за екстерна проверка на постигањата на учениците

Државниот испитен центар распишува Конкурс за избор на **надворешни соработници-набљудувачи** на процесот за екстерна проверка на постигањата на учениците во основното и средното образование (гимназиско, средно уметничко, средно стручно образование со тригодишно и четиригодишно траење), и тоа за во следниве општини:

Општина	Број на набљудувачи
Арачиново	3
Берово	5
Битола	22
Богданци	3
Боговиње	6
Босилово	3
Брвеница	3
Валандово	3
Василево	2
Вевчани	1
Велес	13
Виница	6
Вранештица	1
Врапчиште	5
Гевгелија	6
Гостивар	19
Градско	1
Дебар	4
Дебарца	1
Делчево	3
Демир Капија	1
Демир Хисар	4
Дојран	1
Долнени	8
Другово	1
Желино	6
Зајас	2
Зелениково	1
Зрновци	1
Илинден	4
Јегуновце	3
Кавадарци	9
Карбинци	1
Кичево	7
Конче	1

Кочани	10
Кратово	2
Крива Паланка	3
Кривогаштани	2
Крушево	3
Куманово	31
Липково	8
Лозово	1
Маврово и Ростуше	5
Македонска Каменица	2
Македонски Брод	2
Могила	3
Неготино	3
Новаци	1
Ново село	2
Осломеј	3
Охрид	14
Петровец	2
Пехчево	1
Пласница	2
Прилеп	18
Пробиштип	3
Радовиш	6
Ранковце	1
Ресен	6
Росоман	1
Сарај	10
Свети Николе	4
Скопје	118
Старо Нагоричане	3
Струга	18
Струмица	15
Студеничани	4
Теарце	6
Тетово	34
Центар Жупа	3
Чашка	3
Чешиново - Облешево	2
Чучер - Сандево	3
Штип	13
Шуто Оризари	5

Набљудувањето на процесот на екстерна проверка на постигањата на учениците, ќе се врши во **4 дена** во периодот од **05 до 09.06.2017 година**, за **јунската сесија**.

По потреба, избраните лица, ќе бидат ангажирани и дополнителни денови.

За својот ангажман кандидатите ќе добијат надомест од **600,00 денари** по ден, согласно поднесениот извештај за извршена работа.

Кандидатите кои конкурираат за набљудувачи, треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се државјани на Република Македонија;
- да имаат завршено најмалку средно образование;
- да не се осудени со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор, подолго од шест месеци.

Потребни документи:

- пријава (истата треба да содржи: име и презиме, телефонски број за контакт, mail адреса, општина на живеење);
- доказ за државјанство;
- кратка биографија;
- диплома за завршено средно образование (оригинал или копија заверена на нотар);
- потврда дека не се осудени со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор, подолго од шест месеци.

Пријавите со некомплетна и невалидна документација, како и пријавите кои ќе пристигнат по рокот утврден во овој конкурс нема да се земат предвид.

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови ќе бидат повикани на интервју по што ќе следи конечен избор.

Заинтересираните кандидати кои веќе доставиле комплетна и валидна документација за конкурсот од претходната (јануарската) испитна сесија во учебната 2016/2017 година, потребно е да достават само пополнета пријава.

Конкурсот трае **15 дена**, од денот на објавување во средствата за јавно информирање.

Пријавата со документацијата се доставува со препорачана поштенска пратка на адресата на Државниот испитен центар на ул. „**Васил Горгов**“ **б.б Скопје**, со назнака „**За јавен конкурс за набљудувачи**“.

Дополнителни информации заинтересираните кандидати може да добијат на телефон 3216-299 во интервал од 13-15 часот.

ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР